



WINTER
2019/2020

БАНСКО

ХОТЕЛ PLATINUM HOTEL & CASINO****



хотел PLATINUM HOTEL & CASINO****	29.11-20.12.19 05.01-18.01.20 02.02-28.03.20	19.01-01.02.20	21.12-27.12.19 02.01-04.01.20	28.12-01.01.20 Мин 3 ноќи
Двокреветна соба Economy (без балкон)	42	46	54	78
Еднокреветна соба Economy (без балкон)	59	67	82	126
Двокреветна соба Standard (без балкон)	43	48	56	82
Еднокреветна соба Standard (без балкон)	61	71	86	132
Двокреветна соба Standard (со балкон)	44	49	59	84
Еднокреветна соба Standard (со балкон)	63	73	88	135
Junior апартамент –цена за наем (2+1chd 2-11.99)	105	117	138	201

- **Цената вклучува:**
- ноќевање на база полупансион
- користење на базен, сауна, парна бања, џакузи, фитнес,
- wi -fi интернет во лоби
- транспорт до гондолата
- туристичка такса

НАПОМЕНИ:

- Деца до 1.99 год. се сместуваат бесплатно
- Деца од 2- 11.99 год на редовно легло со еден возрасен плаќа 75% од цената за возрасен.
- Деца од 2-11.99 год. на дополнително легло со еден возрасен плаќаат 25 % од цената
- Деца од 2-5.99 год на дополнително легло во двокреветна соба со двајца возрасни се сместуваат бесплатно
- Деца од 6-11.99 год на дополнително легло во двокреветна соба со двајца возрасни плаќаат 50% од цената.
- Деца од 2-11.99 год. на второ дополнително легло во Junior апартамент со двајца возрасни плаќа 50% од цената
- Трет возрасен сместен на дополнително легло во DBL или Junior апартамент плаќа 80% од цената
- **Максимум лица во двокреветна соба – 3 возрасни**
- **Максимум лица во Junior апартамент 3 возрасни + 1 дете**

ДОПЛАТИ:

- Доплата за Новогодишна вечера (задолжително): 80евра возрасни, 40 евра деца (2-11.99 год)
- Доплата за Божиќна вечера (незадолжителна) 30 евра возрасни, 15 евра деца (2-11.99год)

ПОПУСТИ:

- **-5% early booking за резервации направени до 30.11.2019и 100% уплата до 05.12.2019**

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ